

(8) Министерот и Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press) потпишуваат договор за откупување на адаптиран учебник од странство во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

(9) Начинот на вршењето на рецензирањето на адаптираниот учебник од странство го уредува министерот на предлог на Бирото.“

Член 4

Во членот 17 став (27) зборот „само“ и зборовите: на овој член „од членот 13-а став (8) од овој закон“ се бришат.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно образование.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR LIBRA SHKOLLORE PËR ARSIM FILLOR DHE TË MESEM

Neni 1

Në Ligjin për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 dhe 24/13) në nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për lëndet mesimore për të cilat perdoren libra shkollore të adaptuar nga vende të huaja, mund të lejohet një liber shkollor me material shoqerues pune dhe didaktik të cilin Ministria e Arsimit dhe Shkences (në tekstin e metejshem: Ministria) e blen për perdorim, në pajtim me ligjin."

Neni 2

Në nenin 5-a fjalet: "nga sfera natyrore" shlyhen, e fjalet: "Mbreteria e Bashkuar e Britanise së Madhe dhe Irlandes Veriore" zevendesohen me fjalet: "Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press)".

Neni 3

Neni 13-a ndryshohet si vijon:

"(1) Sherbimi Pedagogjik, pas dorezimit nga Byroja të programit mesimor të miratuar të adaptuar dhe të perkthyer nga Cambridge International Examinations, dorezon kerkesë te Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press), për hartimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj.

(2) Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press) librin shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e dorezon në afat prej 180 ditësh.

(3) Sherbimi Pedagogjik, librin shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e dorezon te Komisioni i Recensenteve dhe te Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditësh nga dita e marrjes nga Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press).

(4) Komisioni i Recensenteve kryen vleresim profesional të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, në afat prej 14 ditësh nga dita e pranimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj dhe e dorezon vleresimin profesional të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj te drejtori i Sherbimit Pedagogjik.

(5) Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditësh nga dita e pranimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, te drejtori i Sherbimit Pedagogjik dorezon mendim të arsyetuar për harmonizimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj me programin mesimor.

(6) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të vleresimit profesional nga Komisioni i Recensenteve dhe mendimit pozitiv nga Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, miraton leje për perdorimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj.

(7) Librin shkollor të adaptuar të lejuar nga vendi i huaj Ministria e blen në pajtim me ligjin.

(8) Ministri dhe Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press) nenshkruajne marreveshje për blerjen e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj në të cilin percaktohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella.

(9) Menyren e kryerjes së recensimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e rregullon ministri me propozim të Byrose."

Neni 4

Në nenin 17 paragrafi (27) fjala "vetem" dhe fjalet: të ketij neni "nga neni 13-a paragrafi (8) të ketij ligji" shlyhen.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoje tekst të spastuar të Ligjit për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2859.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3257/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Член 1

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13), во членот 552-а став (1) зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Во ставот (3) зборовите: „120 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 2

Одредбата од членот 1 на овој закон се однесува и на започнатите постапки на предлозите за стечај согласен со Законот за стечај и бришење на субјектот од Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQERI
TREGTARE**

Neni 1

Në Ligjin për shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 dhe 70/13), në nenin 552-a paragrafi (1) fjalet: "30 ditësh" zëvendësohen me fjalet: "një vit".

Në paragrafin (3) fjalet: "120 ditësh", zëvendësohen me fjalet: "një vit".

Neni 2

Dispozita nga neni 1 i këtij ligji ka të beje edhe me procedurat e filluara të propozimeve për falimentim në pajtim me Ligjin për falimentim dhe shlyerjen e subjektit nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2860.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3258/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ**

Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 и 23/13), во членот 24-а став 6 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- при електронско барање за одобрување на возен ред за нови линии, доколку на трасата на линијата за веќе одобрен возен ред има две заеднички станици, за поаѓање од Велес, Куманово и Тетово кон Скопје во период од 6,00 до 8,00 часот секој ден и за поаѓање од Скопје кон Велес, Куманово и Тетово во периодот од 15,30 и 17,30 часот секој ден, временскиот интервал од едно до друго поаѓање изнесува 10 минути.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË
KOMUNIKACIONIN RRUGOR**

Neni 1

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 dhe 23/13), në nenin 24-a paragrafi 6 pas alinës 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

"-giate kerkeses elektronike për miratim të orarit të udhetimeve për linja të reja, nese në trasene e linjes për orar të udhetimeve tanime të miratuar ka dy stacione të perbashketa, për nisje nga Velesi, Kumanova dhe Tetova drejt Shkupit në periudhen prej ores 06,00 deri në oren 08,00 çdo dite dhe për nisje nga Shkupi drejt Velesit, Kumanoves dhe Tetoves në periudhen prej ores 15,30 dhe 17,30 çdo dite, intervali kohor nga njera nisje deri në nisjen tjetër është 10 minuta".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".